

Упатство за употреба на електронска алатка „Портал за отворен Буџет на Република Северна Македонија (веб-страница open.finance.gov.mk)

Порталот „Отворени финансии“ има за цел да ѝ овозможи на јавноста увид во податоците за реализација на трансакции на сите буџетски корисници на Буџетот на Република Северна Македонија, со коишто располага Трезорот на Министерството за финансии:

- ✓ трансакции на буџетските институции на Буџетот на Република Северна Македонија и
- ✓ трансакциите на единиците на локалната самоуправа (ЕЛС) и нивните буџетски институции.

Јавноста ќе има информации за назив на буџетски корисник од кој е извршено плаќањето, видот на трошокот во согласност со економската класификација, примач на средствата, на кој ден е реализирано плаќањето итн. Податоците се ажурираат два пати месечно, а корисниците можат да ги преземаат податоците во отворен формат.

Оваа содржина за веб-страница е подготвена од страна на тимот на [Меѓународниот републикански институт \(ИРИ\)](#) со поддршка на американскиот народ преку [Агенцијата на САД за меѓународен развој \(УСАИД\)](#). Содржините на порталот „Отворени финансии“ им припаѓаат на авторите и не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој или на Владата на Соединетите Американски Држави.

Содржина

| | |
|--------------------------|----|
| Вовед..... | 2 |
| Насловна..... | 3 |
| Трансакции..... | 8 |
| Буџетски корисници..... | 13 |
| Архива..... | 15 |
| Јавен долг..... | 15 |
| Линкови..... | 15 |
| ДОДАТОК – Дефиниции..... | 15 |

Вовед

Трансакциите кои се објавени на оваа веб-страница **се податоци со кои располага Трезорот во рамките на Министерството за финансии.**

Трезорот претставува **посебен носител на платниот промет**, што во суштина е **функција на банка за сите буџетски корисници**, а која функција ја има преземено уште во 2001 година со гаснење на поранешниот Завод за платен промет - ЗПП. Во тој момент, Трезорот отвори преку 3.000 различни потсметки во рамките на Трезорската сметка, кои не се вистински сметки, односно претставуваат само евидентни сметки и се во рамките на Единствената трезорска сметка - ЕТС. Носителот на платниот промет за Трезорот, Народната банка на Република Северна Македонија, води една сметка, Единствена трезорска сметка, а сите потсметки во рамките на истата се водат во Главната книга на Трезорот, со што Трезорот располага со податоци за сите трансакции на буџетските корисници, бидејќи главна задача на Трезорот е да се грижи за извршувањето на Буџетот на Републиката, што подразбира контрола на трошењето на буџетските корисници во однос на планираниот буџет, одобрените права за трошење и пријавени обврски, а преку следење, одобрување и спроведување на сите иницирани барања (налози) за плаќање од страна на буџетските корисници.

Во мај 2019 година донесен е новиот Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РСМ“, бр. 101/2019) со кој се регулира пристап до информации за трезорското работење (член 7). Законот воведува обврска на Министерството за финансии, како имател на податоци кои се однесуваат на плаќањата преку органот на државната управа кој е надлежен за трезорското работење, да ја информира јавноста за податоците преку својата веб-страница.


Задолжителни информации кои мора да ги објави Министерството за финансии се назив и сметка на налогодавачот (буџетски корисник), расходно konto и назив, програма и назив, износ, назив и единствен даночен број на примач (само за правни лица) и назив на примач (само име и презиме кај физички лица). Објавените лични податоци (име и презиме кај физички лица) се достапни две години, од денот на објавата.

Податоците прикажани на порталот „Отворени финансии“ се **неконсолидирани**, односно трансферите помеѓу буџетските корисници се прикажани како трансакции (од сметка на сметка), а кои понатаму при подготвување на фискалните (финансиските) извештаи на **Општата Влада** или на Централниот буџет се консолидираат (се нетираат).

Насловна

Во првиот дел графички е прикажана статистиката на збирниот износ на средства, вкупно од сите достапни трансакции, по месеци во дадениот период, од 2010 година до тековниот месец (слика бр. 1).

Слика бр. 1 Насловна



Веднаш на првото мени се овозможени пребарувања по примател (правни лица) или давател, а во кои полиња со внесување на дел од називот се нуди избор од drop-down мени, додека во полето „Глобален пребарувач“ се нуди можност за пребарување и со други критериуми, како, на пример, по ЕДБ на давател или примател (правни лица) и име и презиме(физички лица).

По пребарувањето по примател (правни лица) или давател веб-страницата веднаш се префрла на менито „Трансакции“ каде ги прикажува сите трансакции за бараниот субјект (примател/давател). По правило (default) периодот на прикажаните трансакции е од почетокот на тековната година до последниот ажуриран период (слика бр. 2). Но, периодот понатаму корисникот може по избор да го прошири преку полињата каде се дефинира периодот.

Слика бр. 2 Период на прикажани податоци



Доколку преку глобален пребарувач сакате да пребарувате по одредена сметка или програма тоа можете да го направите на следниот начин. Во глобален пребарувач го оставате полето да биде празно, кликнете на копчето **Пребарај** и ви се листат сите трансакции. Тогаш можете да изберете дали сакате да пребарувате по одредена програма или, пак, сметка или друго поле од веќе прикажаните полиња на екранот. Во случај да сакате да пребарувате по програма имате опаѓачко мени од кое избирате која програма ќе ја пребарувате. Доколку сакате да пребарувате по сметка потребно е да користите латинска поддршка во случај да пребарувате сметка која има буква во нејзиниот состав (слика бр. 3).

Слика бр. 3 Пребарување по сметка, konto, програма

Резултат од пребарување

Пребарај по назив на примател/давател

Примател (правно лице) Давател

Глобален пребарувач

Пребарај

Трансакции


Приказок: 10 Од: Јан, 2020 До: Јул, 2020

| Датум | Назив на примател | Назив на давател | Сметка на давател | Кonto давател | Програма давател | Износ |
|------------|-------------------------------------|--|-------------------|---------------|------------------|--------|
| 29.05.2020 | ШУКРИ ДЕМИРОВ | АТЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РМ ПРЕОДНА СМЕТКА | 660036002088927 | 473910 | BA | 3.000 |
| 29.05.2020 | ШПАТИ | ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА | 040010007863713 | 464990 | P1 | 14.500 |
| 29.05.2020 | ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ | МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ-ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА | 090021159263710 | 426990 | 20 | 1.609 |
| 29.05.2020 | ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ | МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ-ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА | 090021159263710 | 426990 | 20 | 1.594 |
| 29.05.2020 | ШНАДЕР-КРОЈАЧ ПАРИЗ-2 | ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА | 040010007863713 | 464990 | P1 | 14.500 |


Повеќе за трансакциите види во наслов (односно појаснувањето на менито) [„Трансакции“](#).

Доколку го одбереме кое било столпче од прикажаниот графикон на насловната страница (слика бр. 4), ќе добиеме повеќе детали по буџетски корисници (даватели) и вкупни износи на нивните трансакции, по опаѓачки редослед, од најголем до најмал, за периодот којшто е одбран (слика бр. 5).

Слика бр. 4 Интерактивен графикон



Слика бр. 7 Најголеми приматели



Со кликување на копчето **Види ги сите** приказот понатаму се проширува на Топ 10-те приматели.


Истото важи и за приказот на 5-те најголеми даватели на средства (слика бр. 8).


Слика бр. 8 Најголеми даватели




Со кликување на копчето **Види ги сите** приказот се проширува во графикон на најголемите даватели на средства од Буџетот во избраниот месец, како што е прикажано на сликата подолу. Но, бидејќи приказот е префрлен во менито „Трансакции“ веќе на оваа страница периодот за кој се прикажани најголемите даватели не е за еден месец, туку по правило е од 1 јануари тековната буџетска година до последниот период до кој се ажурирани податоците на порталот. Веќе тука корисникот може и да избере друг период во полињата за избор на период „од:“ и „до:“ (слика бр. 9).

Слика бр. 9 Графикон на најголемите даватели на средства од Буџетот во избраниот месец



Од оваа страница и погоре прикажаниот графикон, корисникот може да избере и различен приказ на графикон, на пример, по структура, со одбирање на копчето , по што ќе се добие приказ како на слика бр.10.

Слика бр. 10 Различен приказ на графикон



Покрај графиконот, во долниот дел на ова страница се дадени и збирните износи на секој од прикажаните буџетски корисници - даватели во графиконот како на слика бр. 11.

Слика бр. 11 Збирните износи на секој од прикажаните буџетски корисници

| Назив | Сметка | ЕДБ | Износ | Опции |
|---|------------------|---------------|----------------|---------------------------------|
| ФОНД ЗА ПИОМ НА РМ-ГЛАВНА СМЕТКА | 660046003866012 | 4030992242699 | 67.453.777.863 | Детален преглед |
| ФОНД ЗА ПИОМ-УПЛАТА И РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИДОНЕСИ ЗА ПЕНИ И ИНВ. | 660046003866027 | 4030992242699 | 43.285.803.829 | Детален преглед |
| МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА | 1500100029963718 | 4030990252999 | 38.922.287.730 | Детален преглед |
| БУЏЕТ НА РМ. | 630010001963019 | 4030990255017 | 29.670.075.363 | Детален преглед |
| ФОНД ЗА ЗДРАВСТВО-ГЛАВНА СМЕТКА | 660026001166012 | 4030991261703 | 23.098.452.560 | Детален преглед |
| МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА | 160010032963719 | 4030990253456 | 13.208.296.212 | Детален преглед |
| АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИО | 140046035663718 | 4030007639954 | 7.092.440.485 | Детален преглед |
| МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО | 190010043463710 | 4030990253804 | 4.612.124.732 | Детален преглед |
| МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ-ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА | 090021159263710 | 4030990255017 | 2.733.965.667 | Детален преглед |
| ТРЕЗОРСКА СМЕТКА | 650016000388926 | | 2.560.081.794 | Детален преглед |

Отука, со кликување на копчето [Детален преглед](#) може да се видат сите трансакции во зададениот период за конкретниот буџетски корисник – давател. Повеќе околу трансакциите види во делот – под наслов [„Трансакции“](#).

Во најдолниот дел на „Насловна“ страница е прикажана статистиката на порталот, односно вкупно достапните трансакции, вкупниот број на јавни установи кои се јавуваат како даватели на средства во достапните (отворените) трансакции, како и вкупниот број на компании (или правни лица) и вкупниот број на поединци (или физички лица) кои се јавуваат како приматели на средства во достапните (отворени) трансакции, до последното ажурирање на податоците на порталот (слика бр. 12). Важно е да се напоми дека статистиката за бројот на компании е агрегиран податок по ЕДБ, додека, пак, статистиката за физички лица не е поради Законот за заштита на лични податоци (така, на пример, доколку кон некое физичко лице има три трансакции, истите во статистиката на порталот ќе се бројат како три различни поединци, иако се работи за едно исто лице).

Слика бр. 12 Статистиката на порталот

| Статистика на порталот | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| Трансакции 12.562.954 | Јавни установи 1.105 | Компании 41.147 | Поединци 839.781 |


Трансакции

На порталот можат да се најдат сите поединечни трансакции на секој буџетски корисник и единка корисник од Буџетот на Република Северна Македонија во согласност со дефиницијата на Законот за буџетите.

Буџетот на Република Северна Македонија е составен од Централниот буџет (вклучувајќи ги и сметките за сопствени приходи на буџетските корисници) и буџетите на фондовите (Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Фондот за здравствено осигурување, Агенцијата за државни патишта и Агенцијата за вработување).

Некои трансакции од Буџетот на Република Северна Македонија, сепак, се исклучени поради сензитивноста на истите, но тие се содржани во групните прегледи за сите расходи на буџетските корисници и воопшто во сите останати статистики објавени на порталот. Исклучените трансакции се следниве: сите трансакции кои ги содржат расходните конта од категоријата 40 - Плати и надоместоци, 45 - Каматни плаќања и 49 - Отплата на главнина, како и расходните ставки 474-Плаќања на надоместоци на Фондот за здравствено осигурување (каде се вклучени надоместоците за боледување и породилно отсуство, надоместок на патни расходи (при лекувања), како и други надоместоци од здравственото осигурување, како и едно шестцифрено расходно konto од категоријата 4 - Капитални расходи, 480310-Плаќање на ДДВ за опрема купена од донации.


Деталниот приказ на секоја трансакција покрај останатите детали ги содржи следниве најважни елементи: датум на трансакција, назив на давател (се мисли на налогодавач), сметка на давател, сметка на примател, назив на примател и износ. Тие се прикажуваат веднаш по пребарувањето во менито Трансакции, со избор на подменито **Давател** или **Примател...**



Веднаш по изборот на подменито „Давател“ или „Примател“ по правило се прикажуваат, по висина на вкупниот паричен износ од сите направени трансакции од страна на истиот давател/примател во зададениот период најголемите 10 даватели или приматели.


Периодот за кој се однесува прикажаниот графикон по правило е од почетокот на тековната буџетска година (односно 1 јануари) до последниот период до кој се ажурирани податоците на порталот (динамиката на ажурирање е два пати месечно). Периодот и приказот на податоците е прикажан како на слика бр. 13

Слика бр. 13 Период и приказ на податоците во примател/давател



По дадениот приказ на најголемите (Топ 10) каде во долниот дел од екранот се прикажани и нивните трансакции, корисникот (на веб-страницата) може понатаму да пребарува и по давател и по примател (во зависност од избраното мени, односно критериум) за кој било друг буџетски корисник во делот во насловот пред приказот на трансакциите, прикажан на слика бр. 14.

Слика бр. 14 Даватели пребарување
Даватели



Пребарувањето е овозможено во сите погоре прикажани полиња, освен по износ, односно по назив, по сметка или по ЕДБ.


Во секој приказ без разлика на критериумот, трансакциите кои ќе бидат прикажани се наредени по default (правило) по опаѓачки редослед, односно од трансакцијата со најголем износ па надолу до најмалата по вредност. На секоја страница се прикажуваат по 10 трансакции по правило, но корисникот во полето може да избере истовремен приказ до 100 трансакции. Во секоја избрана варијанта, корисникот со избор на следна страница, може да ги види сите трансакции кои го задоволуваат избраниот критериум.

датум

| Датум | Назив на давател | Сметка на давател | Назив на примател | Сметка на примател | Износ |
|------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------|
| 13.03.2019 | МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО | 190010043463710 | ЛАБТЕХ | 380176984202104 | 1.627.939 |
| 13.03.2019 | МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО | 190010043463710 | КУБИС МЕДИКАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ | 380777044406191 | 1.601.010 |
| 21.02.2019 | МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО | 190010043463710 | АЛКАЛОИД КОНС ДООЕЛ СКОПЈЕ | 300000001856034 | 1.542.626 |
| 21.02.2019 | МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО | 190010043463710 | АЛКАЛОИД КОНС ДООЕЛ СКОПЈЕ | 300000001856034 | 1.454.787 |

Повеќе детали за секоја трансакција може да се видат со симнување на .csv file од Архива на податоци по години. Со кликување на копчето ви се отвора прозорче (слика кое ве информира дека можете да ги преземате податоците архивирани по година. За да го сторите тоа треба да пристапите до архивата на сајтот, преку кликување на копчето [Пристапи кон архивата](#)). Кога ќе го симнете .csv file истиот може да се отвори и форматира во програмата Excel. Упатството за отворање на .csv фајл може да го најдете во менито „Помош“.

Слика бр. 15 Преземање датотека



Во фајловите што ќе ги симнете може да се видат повеќе детали, а особено е важно што точно може да се види **шестцифреното расходно konto**, кое буџетскиот корисник го навел во налогот за плаќање, а преку кое може да се види намената, односно типот на трошокот кој го навел буџетскиот корисник – налогодавач (давател). Шестцифреното расходно konto е најдеталната економска класификација на расходите која се користи при прикажување на планирањето и извршувањето на буџетот. Називот на колоната во која се содржани шестцифрените расходни conta во табелата е со назив „**EC kod na davac**“.

Економската класификација на расходите е дефинирана во Правилникот за класификација на расходите (слика бр. 17), кој може да се најде во подменито [Линкови](#) (слика бр. 16).

Слика бр. 16 Подмени „Линкови“

Линкови

Корисни линкови:

[Министерство за финансии](#)

[Агенција на САД за меѓународен развој \(УСАИД\)](#)

[Меѓународен републикански институт \(ИРИ\)](#)

Корисни ресурси:

[„Закони и прописи за Буџет и финансирање на ЕЛС“](#)

[„Упатства и правилници за трезорско работење“](#)


[„Буџети и измени и дополнувања на Буџети на Република Македонија“](#)

[Листа на буџетските корисници и единки корисници](#)

[Правилник за класификација на приходите](#)

[Правилник за класификација на расходите](#)

Слика бр. 17 Правилник за класификација на расходите



Така, на пример, контото 425970 е со назив „Консултантски услуги“.


Оттаму, може да се разбере економската намена, односно типот на трошокот кој се прави со конкретната трансакција. Но, за сите подетални информации околу самата трансакција корисникот на веб-страницата/отворен податок потребно е да се обрати до буџетскиот

ВАЖНА НАПОМЕНА! Трезорот при Министерството за финансии е надлежен за одобрување на трансакциите на буџетските корисници по спроведената контрола на одобриениот буџет, одобреното право за трошење на буџетот (кварталната и месечна буџетска апропријација), претходно пријавена преземена обврска по договор (доколку соодветното расходно konto подлежи на таква контрола), а во однос на наведеното расходно konto, како и програмата на буџетскиот корисник. Повеќе информации за надлежностите на Трезорот при Министерството за финансии може да се најдат во **Упатството за начинот на трезорско работење** на следниов линк: <https://www.finance.gov.mk/mk/node/700>, кое може да се отвори преку подменито **Линкови**, линк „Упатства и правилници за трезорско работење“.

корисник (налогодавач) кој истата ја иницирал до Секторот за трезор.

Програмската класификација на расходите е во согласност со Законот за буџети и истата може да се најде во одобриениот буџет за соодветниот буџетски корисник во донесениот Буџет на Република Северна Македонија. Линк до тековниот, како и до Архивата на сите буџети од минатите години може да се најде на веб-страницата во подменито **Линкови**, линкот за „Буџети и измени и дополнувања на буџетите на Република Северна Македонија“, од каде се отвора следниов линк за **„Документи“ на веб-страницата на Министерството за финансии на Република Северна Македонија** (слика бр. 18).

Слика бр.18. Архива на сите буџети од тековната и минатите години



Документи

Буџет

PDF Предлог - Буџет на Република Северна Македонија за 2020 година

PDF Изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година

PDF Дополнет Предлог за Изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година

PDF Предлог за Изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година

PDF Буџет на Република Македонија за 2019 година

XML Буџет на Република Македонија за 2019 година

PDF Дополнет Предлог - Буџет на Република Македонија за 2019 година

PDF Предлог - Буџет на Република Македонија за 2019 година

▼ Буџет 2018

PDF Изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година

Така, на пример, доколку се земат детали за подолу наведената трансакција (табела бр.1) контото **463110** е со назив „Трансфери до здруженија на граѓани и фондации“, додека програмата е **20** која е со назив „СПОРТ“ во рамките на одобраниот буџет на буџетскиот корисник - Агенција за млади и спорт (раздел 16101).

Табела бр. 1. Пример на трансакција

| ЕС код(број) на давателот | ВУ програма на давателот | Сметка на давателот | Износ | Сметка на примателот | Назив на давателот | Назив на примателот |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|----------------------|---------------------------|---|
| 463110 | 20 | 16101 1522978714 | 1.500.000 | 530010701959251 | АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ | РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ |

Тековните програми на конкретен буџетски корисник – давател може да се видат и во приказот за спецификација на расходи во менито „Буџетски корисници“ со пребарувања за

конкретниот буџетски корисник, така, на пример, за Агенцијата за спорт и млади, приказот на спецификацијата на расходи би била како на слика бр.19.

Слика бр. 19 Спецификација на расходи на Агенцијата за млади и спорт

| Назив | Сметка | Програма | Конто | Месец | Буџет | План | Реализација |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------|-------------|------------|-------------|
| Назив | Сметка | Програма | Конто | Месец | Буџет | План | Реализација |
| АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ | Основен буџет | СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ | Други градежни објекти | | 210.000.000 | 60.000.000 | 10.071.258 |
| АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ | Буџет за самофинансирачки активности | СПОРТ | Трансфери до невладини организации | | 170.000.000 | 50.000.000 | 16.800.000 |
| АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ | Основен буџет | МЕЃУНАРОДЕН ПРОГРАМ | Разни трансфери | | 58.231.000 | 15.000.000 | 3.713.634 |
| АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ | Основен буџет | СПОРТ | Трансфери до невладини организации | | 50.000.000 | 30.000.000 | 22.365.000 |
| АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ | Основен буџет | МЕЃУНАРОДЕН ПРОГРАМ | Трансфери до невладини организации | | 24.822.000 | 15.000.000 | 9.800.000 |
| АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ | Основен буџет | СПОРТ | Основни плати | | 18.330.000 | 3.827.969 | 3.827.969 |
| АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ | Основен буџет | СПОРТ | Разни трансфери | | 9.700.000 | 9.000.000 | 3.000.000 |
| АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ | Буџет за донации | МЕЃУНАРОДЕН ПРОГРАМ | Договорни услуги | | 8.897.000 | 8.897.000 | 39.234 |

Исто така, за овој конкретен буџетски корисник – раздел 16.101 – Агенција за спорт и млади спецификацијата на планираниот буџет по програми може да се види на страница 305 од тековниот Буџет на Република Северна Македонија за 2019 година (слика бр. 20).


Слика бр. 20. Спецификацијата на планираниот буџет по програми од Буџет на РСМ за 2019 година


| Раздел Програма Потпрограма Категорија Ставка | О П И С | Буџет 2018 | Б У Џ Е Т 2019 | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------|--------------------------|--|------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | Расходи на Основен буџет | Расходи од самофинансирачки активности | Расходи од заеми | Расходи од донации | Вкупно расходи | |
| 16101 | АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ | 292.788 | 411.370 | 52 | 170.000 | 0 | 9.480 | 590.902 |
| 2 | СПОРТ | | 303.039 | 52 | 170.000 | 0 | 34 | 473.125 |
| 20 | СПОРТ | | 93.039 | 0 | 170.000 | 0 | 34 | 263.073 |
| 2A | СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ | | 210.000 | 52 | 0 | 0 | 0 | 210.052 |
| 3 | МЛАДИ | | 24.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.728 |
| 30 | МЛАДИ | | 24.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.728 |
| 4 | МЕЃУНАРОДЕН ПРОГРАМ | | 83.603 | 0 | 0 | 0 | 9.446 | 93.049 |
| 40 | МЕЃУНАРОДЕН ПРОГРАМ | | 83.603 | 0 | 0 | 0 | 9.446 | 93.049 |

Буџетски корисници

Во ова мени може да се согледаат планираниот буџет, одобрените права за трошење (во рамките на Буџетот), како и реализацијата на Буџетот, односно колку е реално потрошено (слика бр. 21). На отворањето на ова мени по правило се прикажува тековната буџетска година за сите буџетски корисници и изминатиот период од почетокот на годината (1 јануари).


Слика бр. 21. Планираниот буџет, одобрените права за трошење (во рамките на Буџетот), како и реализацијата на Буџетот,



Со избор во полето „Година“: може да се избере годината која се бара или, пак, повеќе години кои би се прикажале заедно на графиконите кои се понудени на веб-страницата (копчиња за избор се , како и да се симнат отворените податоци во детали во csv. формат за натамошна обработка во ексел, при што е потребно колоните соодветно да се форматираат.

Важно е да се напоми дека прикажаните податоци во тековната година, како и во периодот до крајот на февруари во тековната за претходната година, се предмет на сметководствени корекции кои произлегуваат од тековната работа на буџетските корисници, па според тоа базите на податоци преземени во различен временски период, кои се однесуваат за ист период на податоци, можно е да не се истоветни (односно сметководствено коригирани).

Делот за пребарување во рамките на ова мени овозможува да се избере конкретен буџетски корисник за приказ на неговиот буџет, одобрено право за трошење и реализацијата во избраната буџетска година, во следново поле „Приказ за“: каде е овозможено drop-down мени за избор на корисникот во согласност со впишаниот избор,...на пример,...„Министерство“...



Притоа, треба да се имаат предвид значењата на секоја колona (или столпче кое веднаш се појавува по изборот на конкретниот буџетски корисник), а тоа е дека податокот (збирен, прикажан во првиот столб на графиконот), како и подеталниот прикажан подолу во спецификацијата на расходи по основни расходни категории (двоцифрено расходно konto, како, на пример: Основни плати, Придонеси за социјално осигурување, Материјали и ситен

инвентар, Купување на машини и опрема итн.) е следниов: „буџет“ го претставува усвоениот годишен буџет во рамките на Буџетот на Република Северна Македонија за конкретниот (избраниот) буџетски корисник, втората колона (столпче) со назив „планиран“ или „план“ го претставува дотогаш „одобреното трошење на буџетот од страна на Трезорот при Министерството за финансии“¹, додека третата колона (столпче) го прикажува реално потрошениот износ на одобрени средства преку конкретни трансакции (плаќања) според евиденцијата на Главната книга на Трезорот.

Архива

Во овој дел може да се најдат сите податоци којшто се објавени на веб-страницата групирани по години. Упатството за отворање на .csv фајл може да го најдете во подменито „Помош“.

Јавен долг

Во овој дел можете да ги најдете сите информации за јавниот долг на Република Северна Македонија.

Линкови

Во менито „Податоци“ дадени се корисни линкови до документите, правилниците и упатствата кои се релевантни за Буџетот на Република Северна Македонија и начинот на трезорското работење, како и останати линкови до институциите/агенциите кои го овозможиле постоењето на овој портал.

Во овој дел е даден линк до веб-страницата на Министерството за финансии од каде во подменито „Јавни финансии/Трезор/Извештаи“ (односно следниов линк: <https://www.finance.gov.mk/mk/node/898>) може да се најдат официјалните податоци за извршувањето на Буџетот на Република Северна Македонија, како и консолидираниот буџет, кои Министерството за финансии ги објавува на месечна основа.

ДОДАТОК – Дефиниции

Министерството за финансии податоците за остварувањето на Буџетот на Република Северна Македонија на својата веб-страница (подмени „Јавни финансии/Извештаи/Трезор“) ги објавува во согласност со Методологијата на ММФ за владина статистика (A Manual on Government finance statistic - GFSM 1986).

Инаку, дефиницијата за општ владин буџет во Република Северна Македонија во согласност со методологијата ги вклучува Централниот буџет и Буџетот на единиците на локалната самоуправа. Додека Буџетот на централната власт понатаму ги содржи Централниот буџет и Буџетот на фондовите. Подолу, во дијаграмот е даден шематски приказ на дефиницијата за општ владин буџет во Република Северна Македонија.

¹ Под одобрено право за трошење на буџетот се мисли на кумулативно одобреното право за трошење на буџетскиот корисник. Имено, во согласност со Упатството за начинот на трезорско работење во Глава VII. Подготвување, доставување и одобрување на годишни, квартални и месечни финансиски планови на буџетските корисници, е пропишана обврска на буџетските корисници до Трезорот да доставуваат годишни квартални и месечни планови за трошење (Прилог 5 и Прилог 6 од Упатството), и тоа детални по програми и расходни ставки. Тие подлежат на одобрување од страна на Трезорот и се предуслов за буџетскиот корисник да може да ги троши планираните средства со буџетот. Ваквата практика е во согласност со меѓународните стандарди и ваквите месечни одобрувања за трошење во литературата се познати како „monthly appropriations“ или месечни апропријации.



*Од јануари 2013 година („Службен весник на РМ“ бр. 168/2012), Агенцијата за државни патишта се реструктурира во Јавно претпријатие за државни патишта и истото не е вклучено во рамките на Буџетот на РСМ.